

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП

СТУДИСКА ПРОГРАМА

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Втор циклус на едногодишни студии

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП

ШТИП, 2019 ГОДИНА

Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Сметководство и ревизија, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Ниво во Националната рамка на високообразовните квалификации		Високо образование	Ниво во Европската рамка на високообразовни квалификации
VII	VIIA	II циклус на студии Магистерски академски студии	7

Квалификации кои означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60 ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:

Знаење и разбирање	<p>Покажува знаење и разбирање за економските науки, кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи методологии соодветни за решавање сложени проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни идеи во контекст на истражувањето.</p> <p>Способност за употреба на проширено и продлабочено знаење.</p> <p>Покажува високо ниво на професионална компетентност во полето на економските науки.</p> <p>Поседува знаење од повеќе предметни области кои се базираат на најреномирани меѓународни истражувања во полето на економските науки.</p>
Примена на знаењето и разбирањето	<p>Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со одредена оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со економските науки.</p>
Способност за проценка	<p>Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето.</p> <p>Способност за справување со сложени прашања, систематски и креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при примената на стекнатото знаење и проценка.</p> <p>Способност за оценување и селекција на научни теории,</p>

	методологии, алатки и општи вештини од областа на економијата, и поставување на нови анализи и решенија на научна основа.
Комуникациски и вештини	Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено. Преземање значителна одговорност за заедничките резултати; водење и иницирање активности.
Вештини на учење	Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и способност за независно и самостојно делување при стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки. Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален развој и усовршување.

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Сметководство и ревизија, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев”- Штип, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Знаење и разбирање	Поседување знаење и разбирање за економските проблематики со посебен осврт на самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во сферата на сметководството, финансиите и ревизијата, како и организацијата и спроведувањето на финансиското известување и ревизијата. Стекнување способност за препознавање и толкување на сметководствените настани и трансакции, нивно хронолошко и систематско сметководствено обработување и евидентирање; синтетизирање на сметководствените информации и подготовка на финансиски извештаи согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување; способност за спроведување финансиска рачна анализа на подготвените финансиски извештаи; подготвување и спроведување план на ревизија на финансиските извештаи и креирање ревизорско мислење за истите.
Примена на знаењето и разбирањето	Примена на стекнатите знаења во делот на сметководството, финансиите и ревизијата во практичното работење на компаниите; Проценка и примена на знаење за толкување на сметководствените настани и трансакции, и нивна ревизија.
Способност за проценка	Способност да се соберат, анализираат и презентираат сметководствените информации врз основа на големината и спецификите на претпријатијата; Способност да се анализираат и ревидираат сметководствените

	информации и документи; Способност да се организираат и спроведат сметководствените постапки во претпријатието, да се подготват и толкуваат финансиските извештаи, да се изготви и спроведат планот за ревизија и се даде реално ревизорско мислење; Да се изврши финансиска анализа која понатаму ќе биде корисна основа во донесување на ефикасни деловни одлуки.
Комуникациски вештини	Способност за комуницирање, информирање и поврзување идеи, проблеми и решенија од областа на финансиското известување, финансиите и ревизијата; Аргументирано образложување ставови пред стручна и нестручна јавност, применувајќи современи економски методи и техники; Преземање одговорност и изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи.
Вештини на учење	Стекнување вештина за постојаност во учењето, со користење и примена на компаративни примери, подготовка на стручни и научни трудови, како и донесување на научни заклучоци и препораки. Поседување вештина на учење низ комплексен приод кон различни примери од сите домени на финансиското известување и ревизијата.

Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма

Студиска програма: Сметководство и ревизија

Научно-истражувачко подрачје	(5) Општествени науки
Научно-истражувачко поле	(503) Економски науки (506) Организациони науки и управување
Научно-истражувачка област	50328 – Сметководство 50329 – Друго (Ревизија)

Табела - Преглед на научно-истражувачки подрачја, полиња и области на Факултетот за економски науки

Научно-истражувачко подрачје	Научно-истражувачко поле	Научно- истражувачка област
5. Општествени науки	5.03 Економски науки	50300 Економска теорија 50302 Применета економија 50303 Историја на економската мисла 50304 Економска историја

		50305 Економски развој 50306 Регионална економија 50307 Меѓународни економски односи 50308 Фискална економија 50309 Меѓународна економија 50311 Економика на индустрија 50313 Економика на трговија 50319 Економика на надворешна трговија 50320 Економија на трудот 50321 Банкарство 50322 Економетрија 50323 Економика на претпријатијата 50324 Економика на инвестиции 50325 Маркетинг 50326 Финансии 50327 Економска статистика 50328 Сметководство 50329 Друго
5. Општествени науки	5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)	50600 Наука за организација 50601 Теорија и организација на деловните системи 50602 Менаџмент системи 50603 Бизнис менаџмент 50604 Банкарски менаџмент 50605 Стратешки менаџмент 50606 Сметководствен менаџмент 50607 Финансиски менаџмент 50608 Маркетинг менаџмент 50609 Меѓународен менаџмент 50610 Логистика 50611 Управување со системи 50612 Управување со економиите 50613 Деловно комуницирање 50614 Одлучување 50615 Менаџмент во администрација 50619 Менаџмент во осигурување

		50621 Менаџмент во царина и шпедиција 50622 Управување со човечки ресурси 50623 Претприемништво 50624 Друго
--	--	--

Години и семестри на траење на студиската програма

Студиската програма по **Сметководство и ревизија** ќе се реализира во траење од една година, два семестри.

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

Со завршување на едногодишните студии од втор циклус, студиска програма **Сметководство и ревизија**, организирани на Економски факултет, **Универзитет „Гоце Делчев”- Штип**, студентите стекнуваат 60 ЕКТС.

Услови за запишување

На втор циклус на студии во траење од една година и освоени 60 кредити (според ЕКТС) може да се запишат кандидати со завршен прв циклус на студии и освоени 240 кредити според ЕКТС од четири годишните студиски програми.

Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите.

Студиската програма **Сметководство и ревизија**, втор циклус на студии, се организираат како редовни едногодишни (два семестрални) студии и претставуваат можност за пролабочување на знаењата на студентите.

Во продолжение е претставена структурата на студиската програма, втор циклус, едногодишни студии, со 60 ЕКТС.

ПРЕГЛЕД НА ЗАСТАПЕНОСТ НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОГРАМИ (ПРЕДМЕТИ) ПО СЕМЕСТРИ ВО РАМКИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Семестар	Број на задолжителни предмети	Број на изборни факултетски предмети	Вкупно предмети
I	3	1	4
II	1	1	2
Вкупно	4	2	6

**Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети,
изборните факултетски и универзитетски предмети.**

Ред. број	Студиска програма	Траење на студиите (години)/ ЕКТС	Вкупен број на кредити/ процент на предметни програми	Број на кредити/ процент на задолжителни предмети (60%)	Број на кредити/ процент на изборни предмети од факултетот (30%)
1.	Сметководство и ревизија	Една година 60 ЕКТС	60 / 100%	32/53,33%	12/ 20%

Во продолжение е дадена предлог – матрица за структурата на двогодишните студиски програми:

**ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ – СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ВТОР ЦИКЛУС ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ**

Предметни програми, прва година - прв семестар

Рб.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4ЕК210519	Финансиско известување	8	3+3+2	240
2.	4ЕК210319	Менаџерско сметководство	8	3+3+2	240
3.	4ЕК210119	Ревизија	8	3+3+2	240
3.		Изборен факултетски предмет од листа бр.1	6	2+2+2	180
Вкупно ECTS			30		900

Листа бр. 1 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4ЕК201019	Организациско однесување	6	2+2+2	180
2.	4ЕК200319	Современ менаџмент	6	2+2+2	180
3.	4ЕК207119	Даноци и даночно сметководство	6	2+2+2	180
4.	4ЕК203419	Корпоративни финансии	6	2+2+2	180
5.	4ЕК209819	Методологија и организација на научно истражувачка работа	6	2+2+2	180
6.	4ЕК212919	Деловна комуникација	6	2+2+2	180
7.	4ЕК212419	Осигурување	6	2+2+2	180
8.	4ЕК212819	Микроекономска анализа	6	2+2+2	180
9.	4ЕК200119	Напредна економија	6	2+2+2	180
10.	4ЕК207019	Глобализација	6	2+2+2	180
11.	4ЕК204419	Е-бизнис	6	2+2+2	180
12.	4ЕК206819	Банкарски финансии	6	2+2+2	180
13.	4ЕК208319	Корпоративно финансиско известување	6	2+2+2	180
14.	4ЕК210419	Сметководство на трошоци	6	2+2+2	180

Предметни програми, прва година, втор семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4ЕК206519	Анализа на финансиски извештаи	8	3+3+2	240
2.		Изборен факултетски предмет од листа бр. 2	6	2+2+2	180
3.		Магистерски труд	16		480
Вкупно ECTS			30		900

Листа бр. 2 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4ЕК213019	Меѓународни економски односи	6	2+2+2	180
2.	4ЕК207219	Државна ревизија	6	2+2+2	180

3.	4ЕК210919	Сметководство на финансиски институции	6	2+2+2	180
4.	4ЕК208119	Јавни финансии	6	2+2+2	180
5.	4ЕК213219	Сметководствени информациона системи и технологии	6	2+2+2	180
6.	4ЕК208419	Кост бенефит анализа и проектна евалуација	6	2+2+2	180
7.	4ЕК209919	Финансиски менаџмент	6	2+2+2	180
8.	4ЕК201319	Статистика за бизнис	6	2+2+2	180
9.	4ЕК208819	Меѓународен бизнис	6	2+2+2	180
10.	4ЕК205419	Мерџери и аквизиции	6	2+2+2	180
11.	4ЕК210819	Сметководство на јавен сектор	6	2+2+2	180
12.	4ЕК209419	Меѓународно финансиско известување	6	2+2+2	180
13.	4ЕК200719	Стратегиски маркетинг	6	2+2+2	180
14.	4ЕК202819	Интерна ревизија	6	2+2+2	180

Согласно Законот за високо образование наставата се изведува на македонски јазик, а по одредени предметни програми се изведува и на англиски јазик, заради исполнување на одредбата од Законот за високо образование „прозорец за мобилност“.

Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма.

Студентот кој ќе заврши втор циклус на студии, едногодишни студии, студиска програма Сметководство и ревизија, се стекнува со следното звање:

Магистер по економски науки од областа Сметководство и ревизија / Master of Economic Science, Module: Accounting and Auditing.

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за положени испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/09)